



ОТВОРЕНИ ДЕНОВИ НА ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“ – СКОПЈЕ

11 – 15 ноември 2019 г.

ПРОГРАМА

11 ноември 2019 г. (понеделник), 11:00

Свечено отворање на манифестацијата и промоции

1. Поздравни говори
2. Промоција на списанието „Македонски јазик“, бр. *LXIX*
- промотор (и главен уредник на списанието): проф. д-р Снежана Велковска
3. Промоција на списанието „Македонистика“, бр. *17*
- промотор (и главен уредник на списанието): проф. д-р Снежана Веновска-Антевска
4. Промоција на книгата „Сложенкиите во македонските црковнословенски текстови“
од проф. д-р Весна Костовска
- промотор: проф. д-р Димитар Пандев
5. Промоција на книгата „Јазикот на првите преводи на Новиот завет на современ македонски јазик напишани со грчко писмо“ од доц. д-р Борче Арсов
- промотор: проф. д-р Људмил Спасов

12 ноември 2019 г. (вторник), 11:00

1. *Нашиите професори и колеџи македонисти*
- проф. д-р Кирил Конески, (90 г. од раѓањето) – пригодна беседа, проф. д-р Снежана Велковска;
- проф. д-р Мито Аргировски, (85 г. од раѓањето) – пригодна беседа, проф. д-р Весна Костовска;
- проф. д-р Ѓорѓи Ѓоргиевски (85 г. од раѓањето) – пригодна беседа, проф. д-р Лилјана Макаријоска;



- проф. д-р Олга Иванова, (80 г. од раѓањето) – пригодна беседа, проф. д-р Марија Коробар-Белчева;
- проф. д-р Лилјана Минова-Ѓуркова, (80 г. од раѓањето) – пригодна беседа, проф. д-р Снежана Веновска-Антевска;
- проф. д-р Љупчо Митревски, (60 г. од раѓањето) – пригодна беседа, проф. д-р Гоце Цветановски;
- проф. д-р Аритон Поповски, (40 г. од смртта) – пригодна беседа, проф. д-р Васил Дрвошанов;
- проф. д-р Убавка Гајдова, (5 г. од смртта) – пригодна беседа, проф. д-р Веселинка Лаброска;

*2. Претставување на наставната дејност
на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје*

Координатор: проф. д-р Веселинка Лаброска

13 – 15 ноември 2019 г. (среда – петок)

*Меѓународна научна конференција „Македонскиот јазик – извор на филолошки
и на културолошки истражувања“*

Свечено отворање: **13 ноември 2019 г. (среда) во 10:00**

Поздравно обраќање на г. Зоран Заев, Премиер на Република Северна Македонија

Претседател на МОО: проф. д-р Лидија Тантуровска

Претседател на Отворените денови на ЈНУ ИМЈ „Крсте Мисирков“ – Скопје:
проф. д-р Елена Јованова-Грујовска, директорка на Институтот

Секретар:
доц. д-р Борче Арсов

Организациски одбор:
проф. д-р Снежана Веновска-Антевска
проф. д-р Мери Цубалевска
проф. д-р Веселинка Лаброска
проф. д-р Светлана Давкова-Ѓоргиева
проф. д-р Еленка Стоевска-Денчова
проф. д-р Катица Евроска